



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 1 јуни 1964

Скопје

Број 21

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

113.

На основа член 63 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 16/64), Стопанската банка на СР Македонија распишува

XXI КОНКУРС

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

I — Стопанската банка на СР Македонија, Скопје по овој конкурс ќе дава кредити за нестопански инвестиции според одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти, и тоа:

— како учество на републичките средства за изградба, реконструкција или проширување на водовод и канализација во градовите на СРМ освен на град Скопје.

II — Корисници на кредитите за целите од претходната точка, можат да бидат:

— општествено-политички заедници, или
— работни организации од комунална дејност (што имаат комунално-техничка документација).

III — Корисниците на кредитите од претходната точка се должни да обезбедат учество во инвестициите кое не може да биде помало од:

— 50% од претсметковната вредност на инвестицијата.

IV — Најниска годишна интересна норма, која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е 1%.

V — Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 30 години.

VI — Барањата за инвестиционен кредит за оваа намена треба да ги содржат следниве податоци:

— целта за која се бара кредитот,
— висината на кредитот,
— износ на средствата со кои кредитобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
— интересната норма и рокот за враќање на кредитот, што ги нуди кредитобарачот,
— рокот за почетокот и рокот за завршетокоот на градежните објекти и денот од кога започнува да тече исплатата на кредитот.

VII — Предимство во добивање на кредит имаат:

— градовите чие население е загрошено од заболувања од тифус поради загаденоста на водите, што се докажува со потврда од Републичкиот завод за здравствена заштита,

— градовите кои немаат водовод и канализација,

— инвеститори кои ќе понудат поголемо сопствено учество и пократок рок за враќање на кредитот.

VIII — Барањето за инвестиционен кредит се поднесува на образци издадени од Југословенската инвестициона банка (ЗП) кои можат да се добијат во Стопанската банка на СР Македонија, Скопје.

Кон барањето за кредит кредитобарачот поднесува:

1. Инвестициона програма со комплет техничка документација што се составува според чл. 11 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/61 година) и решение за донесување на инвестициона програма. Инвестиционата програма и решението донесени во смисла на чл. 12 од спомнатиот Закон, треба да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат на органот што ја донел инвестиционата програма.

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање на 5% гарантен износ како и за средствата за учество во трошоците на инвестицијата. Доказот да биде оверен од страна на Банката кај која се водат тие средства со тоа дека Банката е согласна да изврши блокирање на постојните средства за гарантен износ и учество.

3. Потврда за кредитната способност на кредитобарачот издадена од страна на Банката кај која кредитобарачот има тековна односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за кредит. Од ова се ослободуваат општествените политички заедници.

4. Оверен препис од решението за регистрација на работната организација — кредитобарачот, со потврда за промените што настанале од денот на регистрацијата до поднесувањето на барањето. Потврдата не може да биде постара од 60 дена до денот на поднесувањето на барањето.

5. Извод од записникот од одржаната седница на Работничкиот совет на која е одлучено работната организација да се задолжи.

6. Завршна сметка на работната организација за последните две години (образец бр. 1 до 8/63 г.). Месечен бруто биланс за последниот месец пред поднесувањето на барањето за кредит и перио-

дична претсметка за последниот претсметковен период.

IX — Банката може да го услови барањето за кредит со гаранција на општествената политичка заедница.

X — Барањето за инвестиционен кредит и инвестиционата програма со сите прилози се поднесуваат во 2 (два) примероци до Стопанската банка на СРМ, Скопје.

XI — Висината на кредитот за учество кој може да се одобри според овој конкурс не може да биде поголема од 50 мил. дин.

XII — Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец по објавувањето на овој конкурс во Сл. весник на СРМ, ќе се сметаат како барања поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат под условите на овој конкурс.

Барањата поднесени по истекот на првиот рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно до текот на годината во рамките на расположивите средства.

XIII — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за банките и Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти.

XIV — Овој конкурс влегува во сила првиот ден од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 1—47

20 мај 1964 година

Скопје

**СТОПАНСКА БАНКА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
Генерален директор, Претседател на УО,
Т. Ивановски, с. р. В. Гризчев, с. р.

114.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДО ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор на пратеник во Просветно-културниот собор во Изборната единица Битола I, па во смисла на член 100 став 2 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор на пратеник на Просветно-културниот собор во Изборната единица Битола I, одредени со одлуката на Просветно-културниот собор од 6 март 1964 година, се

одржани на 7 мај 1964 година во Општинското собрание Битола.

2. Гласањето е извршено за кандидатот Василевски Наумов Живко, чија кандидатура ја потврди и објави надлежната општинска комисија.

3. Општинската изборна комисија со седиште во Битола, го утврди резултатот на изборите на начинот предвиден во членовите 94—97 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Резултатот на изборите е следен:

Вкупно одборници во општинското собрание	100
Гласале	62
За кандидатот Василевски Наумов Живко	62
Неважни гласачки ливчиња	—

Врз основа на ова, општинската изборна комисија со седиште во Битола го прогласи за пратеник на Просветно-културниот собор кандидатот **ВАСИЛЕВСКИ НАУМОВ ЖИВКО**, од Битола.

Број 547

9 мај 1964 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Заменик претседател,

Горѓи Цаца, с. р.

Јован Дуковски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија и рударство од средствата предвидени во член 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката, објавена во „Службен весник на СР Македонија бр. 10/64, се поткрала долу наведената грешка заради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 И 11 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Во точка 7 на крајот наместо точката треба да стои запирка, а потоа зборовите:

„— и за други крупни објекти во Републиката.“

Од Извршниот совет, бр. 09-543/2 од 20 мај 1964 година.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5413/1 од 17 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Сеферовска Сефуре, родена на 20 јули 1940 година во село Сарај, Скопска околина, од татко Абас и мајка Шерифе, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Исмаил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (160)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6552/1 од 8 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Бекир Садедин, роден на 13 август 1935 година во Скопје, од татко Куне и мајка Емине, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Хадикуне**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (161)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5752/1 од 25 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Садикоска Мазлама, родена на 29 октомври 1945 година во село Трапчин Дол, Охридска околина, од родители: татко Садикоски Сефадин и мајка Ајрије, со стално место на живеење во с. Трапчин Дол, Охридска околина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Сузана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (162)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6047/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Стојанов Драги, роден на ден 7 март 1962 година во Скопје, од мајка Флорина, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (163)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6286 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Бекири Мемедакиф, роден на ден 1 јануари 1939 година во град Тетово, од татко Хусеин и мајка Сејде, така што во иднина личното име ќе му гласи **Река Акиф**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (164)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6285 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Елисковски Петре, роден на ден 28 декември 1942 година во село Еловец, Титоввелешка околина, од родители: татко Душан и мајка Трајана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (165)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6774/1 од 8 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Ставре, роден на 5 декември 1918 година во село Облаково, Битолска околина, од татко Велјан и мајка Арса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Огненовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (166)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5417/1 од 17 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дичовска Снежана, родена на 6 септември 1939 година во град Скопје, од татко Боривое и мајка Слободанка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Дракулевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (167)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5418/1 од 17 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дичовски Тофе, роден на 23 јули 1939 година во село Лазарополе, Тетовска околина, од татко Вено и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дракулевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (168)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6290/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Банушевски Цевдат, роден на 10 март 1903 година во село Наколец, Охридска околина, од татко Реиз и мајка Ајша, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Шемшединовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (169)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-6258/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Павлески Дионисије, роден на ден 3 октомври 1940 година во село Ржаново, Охридска околина, од татко Владимир и мајка Стојанка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Дончо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (170)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6773/1 од 8 април 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Русевски Стојан, роден на 12 март 1930 година во село Долно Српци, Битолско, од татко Митре и мајка Цвета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Водилевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (171)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6291/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Наумовски Благоја, роден на 31 март 1964 година во село Лева Река, Охридска околина, од татко Александар и мајка Стефанка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ване**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (172)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7800/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на лич-

ното име на Марков Иванчо, роден на 10 декември 1942 година во Скопје, од татко Нешо и мајка Зегорка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Јовановиќ Јован**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (176)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5939/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Драге, роден на ден 15 август 1935 година во с. Трновац, Кумановска околица, од татко Дончо и мајка Стоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (178)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5940/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Димитрије, роден на 6 август 1939 година во с. Трновац, Кумановска околица, од татко Дончо и мајка Стоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (179)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5941/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кузмановски Борис, роден на ден 14 август 1941 година во село Трновац, Кумановска околица, од татко Дончо и мајка Стоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (180)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5938/1 од 27 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Кузмановски Стојан, роден на ден 26 јули 1937 година во село Трновац, Кумановска околица, од татко Дончо и мајка Стоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (181)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6469/1 од 6 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Велков Илија, роден на ден 27 јули 1925 година во село Грбавец, Титоввелешка околица, од татко Петре Велков и мајка Неда Велкова, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Горчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (182)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6393 од 6 април

1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Симон, роден на 1 март 1941 година во село Белче, Битолска околица, од татко Ристо и мајка Маса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Цветановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (183)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4777/1 од 7 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Андов Крсто, роден на ден 9 февруари 1926 година во село Крајници, Титоввелешка околица, од татко Диме и мајка Ленка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Киро**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (184)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-6284 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Лазаревски Јован, роден на ден 20 мај 1941 година во Битола, од родители: татко Васил и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Петров Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (185)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Јован Марковски од Скопје, ул. „464“ бр. 140, стан бр. 18, поднесе тужба за утврдување на брак, против тужената Фанија Марковска, родена Гадучова, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Фанија Марковска, родена Гадучова, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса, или да се јави во судот. Во противен случај ќе ѝ биде одреден старател кој на расправата ќе ја застапува на нејзин трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 644/63. (177)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Општинскиот суд Скопје II по правната работа на тужителот Вучидолов Стојана Андреја од Скопје, ул. „Перо Тошев“ бр. 57, против тужениот Јусуфов Бајрам Реџеп од Скопје, ул. „140“ бр. 36, сега во неизвесност, за сопственост-вредност на спорот 20.000 динари, му го поставува на тужениот Јусуфов Бајрамов Реџеп за привремен застапник адвокатот Јанко Бојков од Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 75, во смисла на член 77 став 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи нема полномошник во СФР Југославија, а се наоѓа во Турција со непознато место на живеење.

Поставениот привремен застапник адвокатот Јанко Бојков ќе го застапува тужениот по наведената правна работа се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, од-

носно додека органот на старателството не го извести судот дека му е поставен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 205/64.
(173)

Општинскиот суд Скопје II по правната работа на тужителот Пренковски Лешов Антон од Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 22, против тужениот Хаџиетемовиќ Кадри Суреа, Хаџиетемовиќ Назли Накија и Хаџиетемовиќ Есат, родено Хаџимовиќ, сите од Скопје, ул. „150“ бр. 81, сега во неизвесност, за сопственост — вредност на спорот од 30.000 динари им го поставува на тужените Хаџиетемовиќ Кадри Суреа, Хаџиетемовиќ Назли Накија и Хаџиетемовиќ Есат за привремен застапник адвокатот Јанко Војков од Скопје, ул. „Стиф Наумов“ бр. 75, во смисла на член 77 став 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи немаат полномошник во СФР Југославија, а се наоѓаат во Турција со непознато место на живеење.

Поставениот привремен застапник Јанков Војко, адвокат од Скопје, ќе ги застапува тужените по наведената правна работа сè додека тужените или нивниот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека им е поставен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 336/64.
(174)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 5182/ш, серија бр. 0410658 издадена од СБР — Штип на име Марија Герасимова Стоименова, ул. „Јане Сандански“ бр. 24, Вина, Кочани.
(419)

Лична карта рег. бр. 13709, серија бр. 0390419 издадена од СБР — Кочани на име Марија Благој Цидрова, ул. „Т. Арсов“ бр. 8, Кочани.
(420)

Лична карта рег. бр. 15521, серија бр. 0013988, издадена од СБР — Битола на име Методија Ристов Ристевски, с. Орехово, Битола.
(421)

Лична карта рег. бр. 20201, серија бр. 0264941 издадена од СБР — Битола на име Веле Горѓи Трајковски, ул. „Караорман“ бр. 9, Битола.
(422)

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0260773 издадена од СБР — Битола на име Мара Трајан (Петревска) Крстевска, ул. „Карацова“ бр. 37, Битола.
(423)

Лична карта рег. бр. 1060, серија бр. 0073627 издадена од СБР — Битола на име Драган Горѓи Грабуловски, ул. „А. Русински“ бр. 5, Битола.
(424)

Лична карта рег. бр. 31310, серија бр. 0101821 издадена од СБР — Битола на име Алексо Тодоров Нечовски, с. Беранци, Прилеп.
(425)

Лична карта рег. бр. 11013, серија бр. 0061625 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Веселин Митев Павловски, с. Градец, Кр. Паланка.
(426)

Лична карта рег. бр. 1414, серија бр. 0633921 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Стојан Тасков Миленковски, с. Псача, Кр. Паланка.
(427)

Лична карта рег. бр. 1431, серија бр. 076520 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Кирил Насев Митевски, с. Градец, Кр. Паланка.
(428)

Лична карта рег. бр. 347, серија бр. 0244157 издадена од СБР — Охрид на име Абдула П. Алиу, ул. „Гоце Делчев“ бр. 238, Охрид.
(429)

Лична карта рег. бр. 843, серија бр. 0241353 на име Тренко Николов Дервупоски, с. Г. Лакочереј, Охридско.
(430)

Лична карта рег. бр. 1570, серија бр. 0736980 издадена од СБР — Охрид на име Рашид Демир Демир, ул. „М. Несторовски“ бр. 48, Охрид.
(431)

Лична карта рег. бр. 19701, серија бр. 0050236 издадена од СБР — Охрид на име Авишка Р. (Тофилоска) Махмудоска, ул. „Емин Абаз“ бр. 88, Охрид.
(432)

Лична карта рег. бр. 29310, серија бр. 0223508 издадена од СБР — Охрид на име Љубинка Никола Топузова, ул. „Нада Филева“ бр. 40, Охрид.
(433)

Лична карта рег. бр. 2939, серија бр. 0212110 издадена од СБР — Охрид на име Зекирија Демир Сали, ул. „Даме Груев“ бр. 179, Охрид.
(434)

Лична карта рег. бр. 27656, серија бр. 0221854 издадена од СБР — Охрид на име Ацко Ламбев Ристевски, ул. „М. Несторовски“ бр. 55, Охрид.
(435)

Лична карта рег. бр. 18266, серија бр. 0336684 издадена од СБР — Титов Велес на име Димче Стојанов Андов, с. Дреново, Титоввелешко.
(436)

Лична карта рег. бр. 19146, серија бр. 0508161 издадена од СБР — Кавадарци на име Љубица Вангелова Ничкова, с. Чемерско, Кавадарци.
(437)

Лична карта рег. бр. 26442, серија бр. 0359241 издадена од СБР — Кавадарци на име Лазар Герасимов Ванчов, с. Глишиќ, Кавадарци.
(438)

Лична карта рег. бр. 20754, серија бр. 0717364 издадена од СБР — Тетово на име Неби Сали Репи, с. Негомино, Тетово.
(439)

Лична карта рег. бр. 592, серија бр. 0778292 на име Заим Адема Адеми, с. Седларево, Тетово.
(440)

Лична карта рег. бр. 46620, серија бр. 0269855 издадена од СБР — Тетово на име Стојче Блаже Тригески, с. Вратница, Тетово.
(441)

Лична карта рег. бр. 2534, серија бр. 0173546 на име Азем Вели Аземи, с. Доброште, Тетово.
(442)

Лична карта рег. бр. 44959, серија бр. 0800195 издадена од СБР — Гостивар на име Емрула Зулфија Амрули, с. Калиште, Гостивар.
(443)

Лична карта рег. бр. 61205, серија бр. 0049038 издадена од СБР — Скопје на име Аки Камил Адем, Скопје.
(444)

Лична карта рег. бр. 707, серија бр. 0015455 издадена од СБР — Скопје на име Цемаљудин Васви Ахмети, Скопје.
(445)

Лична карта рег. бр. 8118, серија бр. 0152513 издадена од СБР — Битола на име Орде Петров Аневски, Скопје.
(446)

Лична карта рег. бр. 135039, серија бр. 0513502 издадена од СБР — Скопје на име Илија Методија Благоевски, Скопје.
(447)

Лична карта рег. бр. 7281, серија бр. 0484056 издадена од СБР — Штип на име Александар Михаил Витанов, Скопје.
(448)

Лична карта рег. бр. 22819, серија бр. 0539813 издадена од СБР — Титов Велес на име Лилјана Трајко Дангалова, Скопје.
(449)

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0145250 издадена од СБР — Битола на име Даме Мирче Јакововски, Скопје.
(450)

Лична карта рег. бр. 97782, серија бр. 0200595 издадена од СБР — Скопје на име Стефан Милан Крстиќ, Скопје.
(451)

Лична карта рег. бр. 87203, серија бр. 0601373 издадена од СБР — Скопје на име Стојан Спасо Кадриевски, Скопје.
(452)

Лична карта рег. бр. 137692, серија бр. 0521229 издадена од СБР — Скопје на име Милунка Јефимије Милошевска, Скопје.
(453)

Лична карта рег. бр. 123893, серија бр. 0435645 издадена од СБР — Скопје на име Оливера Георги Матанова, Скопје.
(454)

Лична карта рег. бр. 106707, серија бр. 0471624 издадена од СБР — Скопје на име Анка Саво Мурзова, Скопје.
(455)

Лична карта рег. бр. 19046, серија бр. 0065505
издадена од СБР — Скопје на име Викторија Ди-
митар Маневска, Скопје. (180)

Лична карта рег. бр. 102248, серија бр. 0256526
издадена од СБР — Скопје на име Јелица Србин
Настоска, Скопје. (181)

Лична карта рег. бр. 60501, серија бр. 0047907
издадена од СБР — Скопје на име Никола Михај-
ло Солнцев, Скопје. (182)

Лична карта рег. бр. 125797, серија бр. 0467811
издадена од СБР — Скопје на име Никола Темел-
ко Спасовски, Скопје. (183)

Лична карта рег. бр. 4768, серија бр. 0580603
издадена од СБР — Скопје на име Петре Трпев
Спасовски, Скопје. (184)

Лична карта рег. бр. 5461, серија бр. 0616327
издадена од СБР — Скопје на име Сали Ибрахим
Салахи, Скопје. (187)

Лична карта рег. бр. 32929, серија бр. 0023483
издадена од СБР — Скопје на име Персида Милан
Тодоровска, Скопје. (185)

Лична карта рег. бр. 60636, серија бр. 0047699
издадена од СБР — Скопје на име Зепа Рамадан
Таир, Скопје. (186)

Лична карта рег. бр. 77968, серија бр. 0055024
издадена од СБР — Скопје на име Спасе Јован
Трајковски, Скопје. (188)

Лична карта рег. бр. 39417, серија бр. 0049547
издадена од СБР — Скопје на име Боце Петруш
Трајковски, Скопје. (189)

Лична карта рег. бр. 339057, серија бр. 283236
издадена од СБР — Скопје на име Нада Јанко
Филиповска, Скопје. (190)

Лична карта рег. бр. 52696, серија бр. 0037608
издадена од СБР — Скопје на име Христо Томо
Христов, Скопје. (191)

Лична карта рег. бр. 95461, серија бр. 0255288
издадена од СБР — Скопје на име Алил Руфат
Халил, Скопје. (192)

Лична карта рег. бр. 19318, серија бр. 0595439
издадена од СБР — Скопје на име Казим Хисен
Халили, Скопје. (193)

Лична карта рег. бр. 75080, серија бр. 0054328
издадена од СБР — Скопје на име Ангел Тодор
Христовски, Скопје. (194)

Лична карта рег. бр. 4693, серија бр. 031452
издадена од СБР — Скопје на име Борис Филип
Андреев, Скопје. (195)

Лична карта рег. бр. 8641, серија бр. 0569038
издадена од СБР — Скопје на име Сарафин Сто-
јан Алексовски, Скопје. (196)

Лична карта рег. бр. 1779, серија бр. 0783545
издадена од СБР — Скопје на име Саве Петре
Гуревски, Скопје. (197)

Лична карта рег. бр. 97244, серија бр. 0203344
издадена од СБР — Скопје на име Митре Алек-
сандар Гијевски, Скопје. (198)

Лична карта рег. бр. 110980, серија бр. 0258357
издадена од СБР — Скопје на име Мемед Сабри
Ејупи, Скопје. (199)

Лична карта рег. бр. 17225, серија бр. 2486882
издадена од СБР — Скопје на име Азир Асан
Исеновиќ, Скопје. (200)

Лична карта рег. бр. 98060, серија бр. 0201926
издадена од СБР — Скопје на име Андон Томов
Ивановски, Скопје. (201)

Лична карта рег. бр. 27359, серија бр. 0031902
издадена од СБР — Скопје на име Александар
Ангел Костовски, Скопје. (202)

Лична карта рег. бр. 45760, серија бр. 0605202
издадена од СБР — Скопје на име Амет Јусуф
Јашар, Скопје. (203)

Лична карта рег. бр. 6388, серија бр. 3470561
издадена од СБР — Врање на име Добросав Алек-
сандар Јовановиќ, Скопје. (204)

Лична карта рег. бр. 69765, серија бр. 1927588
издадена од СБР — Суботица на име Ангел Сотир
Јанчов, Скопје. (205)

Лична карта рег. бр. 100175, серија бр. 0610348
издадена од СБР — Скопје на име Феодор Андре-
ја Ковач, Скопје. (206)

Лична карта рег. бр. 2231, серија бр. 018616
издадена од СБР — Скопје на име Ристо Илија
Камибанов, Скопје. (207)

Лична карта рег. бр. 28090, серија бр. 0022317
издадена од СБР — Скопје на име Ратка Славе
Крстева, Скопје. (208)

Лична карта рег. бр. 4296, серија бр. 029584
издадена од СБР — Скопје на име Тане Коста
Гогов, Скопје. (209)

Лична карта рег. бр. 94069, серија бр. 0625833
издадена од СБР — Скопје на име Неџмије Јашко
Мемеди, Скопје. (210)

Лична карта рег. бр. 28621, серија бр. 0022387
издадена од СБР — Скопје на име Милан Иванов
Михајлов, Скопје. (211)

Лична карта рег. бр. 7974, серија бр. 0072385
издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓе Ристо
Поп Димитров, Скопје. (212)

Лична карта рег. бр. 19784, серија бр. 0063957
издадена од СБР — Скопје на име Милка Васил
Павлова, Скопје. (213)

Лична карта рег. бр. 38543, серија бр. 0049759
издадена од СБР — Скопје на име Пандора Дими-
тар Петрова, Скопје. (214)

Лична карта рег. бр. 4522, серија бр. 012935
издадена од СБР — Скопје на име Ставре Ристо
Трпеновски, Скопје. (215)

Лична карта рег. бр. 76499, серија бр. 0054155
издадена од СБР — Скопје на име Фетија Мех-
мед Хаџи, Скопје. (216)

Лична карта рег. бр. 6994, серија бр. 0618189
издадена од СБР — Скопје на име Нури Демир
Хамити, Скопје. (217)

Лична карта рег. бр. 316029, серија бр. 294234
издадена од СБР — Белград на име Ѓорѓе Ми-
хаил Шкожу, Скопје. (218)

Лична карта рег. бр. 41137, серија бр. 0658059
издадена од СБР — Скопје на име Душан Спасов
Богојевски, Скопје. (219)

Лична карта рег. бр. 52866, серија бр. 0038429
издадена од СБР — Скопје на име Ангеле Блажев
Боцевски, Скопје. (220)

Лична карта рег. бр. 10039, серија бр. 0060683
издадена од СБР — Скопје на име Георги Коле
Димитровски, Скопје. (221)

Лична карта рег. бр. 23042, серија бр. 0538859
издадена од СБР — Куманово на име Ѓуро Стојмен
Додевски, Скопје. (222)

Лична карта рег. бр. 24484, серија бр. 0357482
издадена од СБР — Скопје на име Иван Тодор
Иванов, Скопје. (223)

Лична карта рег. бр. 13607, серија бр. 0593207
издадена од СБР — Скопје на име Димитрије Ва-
сил Коларовски, Скопје. (224)

Лична карта рег. бр. 9960, серија бр. 0585970
издадена од СБР — Скопје на име Ангелко Петар
Крковски, Скопје. (225)

Лична карта рег. бр. 1690, серија бр. 0261281
издадена од СБР — Битола на име Љубица Павле
Магденовска, Скопје. (226)

Лична карта рег. бр. 112760, серија бр. 0440375
издадена од СБР — Скопје на име Атанас Тоде
Митревски, Скопје. (227)

Лична карта рег. бр. 16329, серија бр. 2973864
издадена од СБР — Врање на име Бранислав
Јордан Трајановиќ, Скопје. (228)

Лична карта рег. бр. 75793, серија бр. 0050725
издадена од СБР — Скопје на име Камил Абдула
Вайд, Скопје. (229)

Лична карта рег. бр. 143804, серија бр. 0449909
издадена од СБР — Скопје на име Ибраим Дурак
Ибраими, Скопје. (230)

Лична карта рег. бр. 94180, серија бр. 0632299
издадена од СБР — Скопје на име Исмаил Тефик
Илјаз, Скопје. (231)

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0576535
издадена од СБР — Скопје на име Реџеп Исмаил
Исмаилов, Скопје. (232)

Лична карта рег. бр. 17109, серија бр. 132809
издадена од СБР — Тетово на име Емине Идриз
Кадриу, Скопје. (233)

Лична карта рег. бр. 4546, серија бр. 0616126
издадена од СБР — Скопје на име Ибраим Мемши
Каили, Скопје. (234)

Лична карта рег. бр. 111439, серија бр. 0522113
издадена од СБР — Скопје на име Рамадан Мегди
Мемеди, Скопје. (235)

Лична карта рег. бр. 65175, серија бр. 0201897
издадена од СБР — Скопје на име Мустафа Сеј-
фула Мустафа, Скопје. (236)

Лична карта рег. бр. 45944, серија бр. 0605224
издадена од СБР — Скопје на име Сербес Џемаил
Мустафа, Скопје. (237)

Лична карта рег. бр. 54906, серија бр. 0205211
издадена од СБР — Скопје на име Џукрије Мур-
тезан Мустафа, Скопје. (238)

Лична карта рег. бр. 5673, серија бр. 2548784
издадена од СБР — Нови Пазар на име Хабиб
Рушо Нуховиќ, Скопје. (239)

Лична карта рег. бр. 69536, серија бр. 0437223
издадена од СБР — Скопје на име Дудис Раиф
Осман, Скопје. (240)

Лична карта рег. бр. 82091, серија бр. 0060436
издадена од СБР — Скопје на име Кибрија Јусуф
Рушид, Скопје. (241)

Лична карта рег. бр. 3153, серија бр. 0543263
издадена од СБР — Скопје на име Шабан Фериз
Шабани, Скопје. (242)

Лична карта рег. бр. 71092, серија бр. 0602416
издадена од СБР — Скопје на име Ајет Таир Ша-
кир, Скопје. (243)

Лична карта рег. бр. 48006, серија бр. 0604780
издадена од СБР — Скопје на име Азиз Халил
Азиз, Скопје. (244)

Лична карта рег. бр. 2841, серија бр. 0662567
издадена од СБР — Тетово на име Керим Вејсел
Арслани, Скопје. (245)

Лична карта рег. бр. 121533, серија бр. 0256649
издадена од СБР — Скопје на име Севда Бојко
Бојкичевиќ, Скопје. (246)

Лична карта рег. бр. 3254, серија бр. 0579739
издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓија Трајко
Грујевски, Скопје. (247)

Лична карта рег. бр. 8172, серија бр. 0583182
издадена од СБР — Скопје на име Вида Петруш
Додиќ, Скопје. (248)

Лична карта рег. бр. 176, серија бр. 0365186
издадена од СБР — Титов Велес на име Милан
Донев Зарков, Скопје. (249)

Лична карта рег. бр. 2601, серија бр. 0012705
издадена од СБР — Скопје на име Петар Ѓорѓе
Јовановиќ, Скопје. (250)

Лична карта рег. бр. 3931, серија бр. 0614984
издадена од СБР — Скопје на име Јордан Петруш
Крстевски, Скопје. (251)

Лична карта рег. бр. 65339, серија бр. 0072389
издадена од СБР — Скопје на име Стојан Арсо
Каранфиловски, Скопје. (252)

Лична карта рег. бр. 256, серија бр. 0004808
издадена од СБР — Скопје на име Елени Васил
Коровешовска, Скопје. (253)

Лична карта рег. бр. 5528, серија бр. 022218
издадена од СБР — Скопје на име Ѓорѓи Доне
Коровешовски, Скопје. (254)

Лична карта рег. бр. 137078, серија бр. 0774356
издадена од СБР — Скопје на име Нада Јосиф
Костиќ, Скопје. (255)

Лична карта рег. бр. 7717, серија бр. 0584226
издадена од СБР — Скопје на име Никола Миле
Китанов, Скопје. (256)

Лична карта рег. бр. 117426, серија бр. 0440029
издадена од СБР — Скопје на име Методија Арсо
Новековски, Скопје. (257)

Лична карта рег. бр. 118454, серија бр. 0471161
издадена од СБР — Скопје на име Анто Стојче
Нешовски, Скопје. (258)

Лична карта рег. бр. 56922, серија бр. 0042491
издадена од СБР — Скопје на име Перса Серафим
Неделкова, Скопје. (259)

Лична карта рег. бр. 518, серија бр. 021221
издадена од СБР — Скопје на име Методија Веле
Пасков, Скопје. (260)

Лична карта рег. бр. 3664, серија бр. 0578823
издадена од СБР — Скопје на име Столе Димчев
Поповски, Скопје. (261)

Лична карта рег. бр. 6547, серија бр. 0617090
издадена од СБР — Скопје на име Пандо Лазар
Рабевски, Скопје. (262)

Лична карта рег. бр. 126331, серија бр. 0472117
издадена од СБР — Скопје на име Марика Алексо
Родиќ, Скопје. (263)

Лична карта рег. бр. 86858, серија бр. 0062574
издадена од СБР — Скопје на име Даница Нико-
ла Слејанова, Скопје. (264)

Лична карта рег. бр. 11303, серија бр. 0555347
издадена од СБР — Куманово на име Адиле Ис-
маил Таир, Скопје. (265)

Лична карта рег. бр. 132208, серија бр. 0512628
издадена од СБР — Скопје на име Севда Алек-
сандар Тодоровска, Скопје. (266)

Лична карта рег. бр. 122349, серија бр. 0470549
издадена од СБР — Скопје на име Никола Стојков
Трајановски, Скопје. (267)

Лична карта рег. бр. 194031, серија бр. 0794641
издадена од СБР — Ријека на име Богомир Вик-
тор Чоп, Скопје. (268)

Лична карта рег. бр. 132010, серија бр. 0511617
издадена од СБР — Скопје на име Дејди Наил
Барди, Скопје. (269)

Лична карта рег. бр. 59721, серија бр. 0046735
издадена од СБР — Скопје на име Џиване Кара-
ман Демир, Скопје. (270)

Лична карта рег. бр. 101926, серија бр. 0254694
издадена од СБР — Скопје на име Никола Илија
Димовски, Скопје. (271)

Лична карта рег. бр. 53345, серија бр. 0516768
издадена од СБР — Скопје на име Феими Рашид
Даут, Скопје. (272)

Лична карта рег. бр. 48160, серија бр. 0606368
издадена од СБР — Скопје на име Ајредин Риза
Елмаз, Скопје. (273)

Лична карта рег. бр. 98300, серија бр. 0203016
издадена од СБР — Скопје на име Ремзи Емин
Емин, Скопје. (274)

Лична карта рег. бр. 50094, серија бр. 0608180
издадена од СБР — Скопје на име Миле Велков
Златевски, Скопје. (275)

Лична карта рег. бр. 55159, серија бр. 0040535
издадена од СБР — Скопје на име Бајрам Муста-
фа Исмаилов, Скопје. (276)

Лична карта рег. бр. 31118, серија бр. 0021967
издадена од СБР — Скопје на име Милован Ду-
шан Игњатовиќ, Скопје. (277)

Лична карта рег. бр. 15323, серија бр. 0012151
издадена од СБР — Скопје на име Пандора Ни-
кола Костовска, Скопје. (278)

Лична карта рег. бр. 23799, серија бр. 0874208
издадена од СБР — Сарајево на име Омер Махмут
Куленовиќ, Скопје. (279)

Лична карта рег. бр. 118941, серија бр. 0514370
издадена од СБР — Скопје на име Љуз Хиља
Криста, Скопје. (280)

Лична карта рег. бр. 29271, серија бр. 0223469
издадена од СБР — Скопје на име Миливој Трајко
Китановски, Скопје. (281)

Лична карта рег. бр. 68606, серија бр. 0484771
издадена од СБР — Скопје на име Сехар Сефо
Мурат, Скопје. (282)

Лична карта рег. бр. 899, серија бр. 019282
издадена од СБР — Скопје на име Ристо Атанас
Војчев, Скопје. (283)

Лична карта рег. бр. 3300, серија бр. 1823490
издадена од СВР — Скопје на име Велимир Ми-
лана Митровиќ, Скопје. (284)

Лична карта рег. бр. 47235, серија бр. 0623551
издадена од СВР — Скопје на име Ника Василије
Нешовска, Скопје. (285)

Лична карта рег. бр. 16702, серија бр. 0593222
издадена од СВР — Скопје на име Панко Петар
Нешовски, Скопје. (286)

Лична карта рег. бр. 141471, серија бр. 0770248
издадена од СВР — Скопје на име Флорина Коста
Пушкова, Скопје. (287)

Лична карта рег. бр. 141696, серија бр. 0450124
издадена од СВР — Скопје на име Нухи Вејто
Рама, Скопје. (288)

Лична карта рег. бр. 67391, серија бр. 0470505
издадена од СВР — Скопје на име Шефки Назир
Раман, Скопје. (289)

Лична карта рег. бр. 4811, серија бр. 4954946
издадена од СВР — Нови Пазар на име Нурко
Сачко Суљовиќ, Скопје. (290)

Лична карта рег. бр. 72847, серија бр. 0632505
издадена од СВР — Скопје на име Димитрија
Трајко Спасовски, Скопје. (291)

Лична карта рег. бр. 7312, серија бр. 0347822
издадена од СВР — Титов Велес на име Милош
Дончо Трпчев, Скопје. (292)

Лична карта рег. бр. 2731, серија бр. 0783557
издадена од СВР — Скопје на име Веби Фето Фе-
лик, Скопје. (293)

Лична карта рег. бр. 23131, серија бр. 0633441
издадена од СВР — Постојна на име Перка Жив-
ко Вербатовиќ, Скопје. (294)

Лична карта рег. бр. 136013, серија бр. 0439173
издадена од СВР — Скопје на име Живко Ѓорѓи
Боцевски, Скопје. (295)

Лична карта рег. бр. 81082, серија бр. 0058110
издадена од СВР — Скопје на име Станко Трајко
Гулевски, Скопје. (296)

Лична карта рег. бр. 23469, серија бр. 0069423
издадена од СВР — Скопје на име Дамјан Дичо
Дамјановски, Скопје. (297)

Лична карта рег. бр. 22249, серија бр. 0066210
издадена од СВР — Скопје на име Страхиљ Трајко
Димитровски, Скопје. (298)

Лична карта рег. бр. 21680, серија бр. 0597801
издадена од СВР — Скопје на име Митка Нако
Ѓорѓиевска, Скопје. (299)

Лична карта рег. бр. 97119, серија бр. 0631551
издадена од СВР — Скопје на име Раде Стојче
Ѓорѓиевски, Скопје. (300)

Лична карта рег. бр. 10611, серија бр. 0011696
издадена од СВР — Скопје на име Никуш Ничо
Јаневски, Скопје. (301)

Лична карта рег. бр. 1360, серија бр. 0406845
издадена од СВР — Скопје на име Станко Панче
Јосифов, Скопје. (302)

Лична карта рег. бр. 65030, серија бр. 0071753
издадена од СВР — Скопје на име Фросија Аркид
Кипрова, Скопје. (303)

Лична карта рег. бр. 72095, серија бр. 0610270
издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Милорад
Крстиќески, Скопје. (304)

Лична карта рег. бр. 46655, серија бр. 0606811
издадена од СВР — Скопје на име Верослава До-
бривоје Марковиќ, Скопје. (305)

Лична карта рег. бр. 4770, серија бр. 0007722
издадена од СВР — Скопје на име Перса Тонче
Мицкова, Скопје. (306)

Лична карта рег. бр. 40272, серија бр. 0610454
издадена од СВР — Скопје на име Полка Мите
Панева, Скопје. (307)

Лична карта рег. бр. 23848, серија бр. 0599968
издадена од СВР — Скопје на име Живко Стоилко
Рајовски, Скопје. (308)

Лична карта рег. бр. 29550, серија бр. 0025626
издадена од СВР — Скопје на име Трифун Трајко
Савевски, Скопје. (309)

Лична карта рег. бр. 69695, серија бр. 0619946
издадена од СВР — Скопје на име Славе Петко
Серафимовски, Скопје. (310)

Лична карта рег. бр. 20216, серија бр. 0596337
издадена од СВР — Скопје на име Саве Борис Си-
моновски, Скопје. (311)

Лична карта рег. бр. 29722, серија бр. 0026167
издадена од СВР — Скопје на име Веселин Слав-
ко Стојанов, Скопје. (312)

Лична карта рег. бр. 124632, серија бр. 0430713
издадена од СВР — Скопје на име Мерсим Зеја-
дин Алилов, Скопје. (313)

Лична карта рег. бр. 95605, серија бр. 0256127
издадена од СВР — Скопје на име Тефик Кајтаз
Асан, Скопје. (314)

Лична карта рег. бр. 131577, серија бр. 0509691
издадена од СВР — Скопје на име Хамди Рушид
Бајрам, Скопје. (315)

Лична карта рег. бр. 102756, серија бр. 0251663
издадена од СВР — Скопје на име Шабан Бајрам
Исени, Скопје. (316)

Лична карта рег. бр. 69237, серија бр. 0469573
издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Јашар
Касум, Скопје. (317)

Лична карта рег. бр. 132177, серија бр. 0512465
издадена од СВР — Скопје на име Руфат Халил
Халили, Скопје. (318)

Лична карта рег. бр. 6423, серија бр. 1827303
издадена од СВР — Бујановац на име Вера Бла-
гоја Васиљевски, Скопје. (451)

Лична карта рег. бр. 3553, серија бр. 020685
издадена од СВР — Скопје на име Ристо Павле
Ѓацов, Скопје. (452)

Лична карта рег. бр. 35206, серија бр. 0028712
издадена од СВР — Скопје на име Цвета Серафим
Данчева, Скопје. (453)

Лична карта рег. бр. 11187, серија бр. 2662297
издадена од СВР — Крушевац на име Радослав
Радомир Ѓорѓиевиќ, Скопје. (454)

Лична карта рег. бр. 27743, серија бр. 0221941
издадена од СВР — Охрид на име Вида Васил
Кајчева, Скопје. (455)

Лична карта рег. бр. 8095, серија бр. 0188605
издадена од СВР — Прилеп на име Сава Вељан
Коневски, Скопје. (456)

КОНКУРСИ

Советот за просвета на Собранието на општи-
ната Идадија — Скопје, по предлог на Училиш-
ните одбори, распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во училиш-
тата и другите воспитни установи на територијата
на општината Идадија за учебната 1964/65 година

I

УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН

1. Основно училиште „Јан Амос Коменски“ населба
„Тафталиџе“

- наставник или професор по математика 1
- наставник или професор по физика — 1
- наставник по опшотехничко образование 1

2. Основно училиште „29 ноември“

- наставници по математика и физика — 2

3. Основно училиште „Петар Петровиќ Његош“

- наставник или професор по математика 1
- наставник или професор по физика — 1
- наставник или професор по англиски ја-
зик — — — — — 1

4. Основно училиште за музичко образование

— професор по клавир — — — — —	1
— професори по виолина — — — — —	2
— наставник по виолина — — — — —	1
— стручен учител по виолина — — — — —	1
— професор по хармонија и контрапункт — — — — —	1
— стручен учител по клавир — — — — —	1

5. Основно училиште „Владимир Илич Ленин“

— управител — — — — —	1
-----------------------	---

II**УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН****1. Педагошка гимназија „Никола Карев“**

— директор — — — — —	1
— пом. директор — — — — —	1
— професори по математика — — — — —	2

2. Училишен центар за медицински сестри, бабици, бсљничари и детски гледачки

— лекар по интерни болести — — — — —	1
— лекар по хируршки болести — — — — —	1
— инструктори — — — — —	5

3. Гимназија „Јосип Броз Тито“

— директор — — — — —	1
— професор по нацртна геометрија — — — — —	1
— професор по математика — — — — —	1
— професор по филозофија — — — — —	1
— професор по државно уредување и социјалологија — — — — —	1
— професор по физичко воспитување — — — — —	1

4. Градежно техничко училиште „Здравко Цветковски“

— хидро инженери — — — — —	2
— градежни инженери — — — — —	2
— инженер архитекта — — — — —	1

III**ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ****1. Детска градинка и забавиште „Орце Николов“**

— управител — — — — —	1
-----------------------	---

У С Л О В И:

Училишта од I степен и претшколски установи:

1. За работното место управител на основното училиште „Вл. Ил. Ленин“, кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет, положен стручен испит и над 5 години служба во просветна струка, ВПШ или учителска школа, положен стручен испит над 10 години служба во просветна струка.

2. За работното место управител на детската градинка и забавиште „Орце Николов“, кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет, ВПШ или средна стручна школа, положен стручен испит и над 5 години служба во просветната струка.

3. Кандидатите што конкурираат за работните места наставник или професор треба да имаат завршено ВПШ односно соодветен факултет.

4. Кандидатите што конкурираат за работното место стручен учител треба да имаат соодветна стручна школа и положен стручен испит.

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

1. За работното место директор и пом. директор на Педагошката гимназија „Никола Карев“, кандидатите треба да имаат завршено филозофски

факултет или природно-математички, положен стручен испит и над 5 години служба во просветна струка.

2. За работното место директор на Гимназијата „Јосип Броз Тито“, кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет или природно-математички, положен стручен испит и над 5 години служба во просветна струка.

3. Кандидатите што конкурираат за работните места професор, треба да имаат завршено соодветен факултет.

4. Кандидатите што конкурираат за работно место инструктор, треба да имаат завршено виша или средна медицинска школа — отсек за медицински сестри или бабици, положен стручен испит и над 5 години служба.

Молбите прописно таксирани, кандидатите треба лично да ги предадат на училишните одбори на соодветните училишта.

Кон молбата да се приложи:

а) Кандидатите што се во работен однос:

— препис од дипломата за завршено образование,

— препис од уверението за положен стручен испит,

— оценувачки листови за последните три учебни години или работна карактеристика,

— документ за движење во службата;

б) Кандидатите што прв пат стапуваат на служба:

— сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите на кандидатите што не ќе бидат комплетираны со бараните документи и што не ги исполнуваат прописаните услови нема да бидат земены во разгледување.

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кандидати што се жители на град Скопје, за последните три години имаат најдобри оценки и што се истакнале со својата општествено политичка активност.

За примените кандидати не се плаќаат патни и селибени трошоци.

Конкурсот ќе трае заклучно до 20 јуни 1964 година за наставно воспитниот кадар, а за раководниот кадар до пополнување на работното место. (833)

Конкурсната комисија при Советот за просвета, култура и физичка култура на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, по предлог на училишните одбори

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните работни места за наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни и културни установи за учебната 1964/65 година, и тоа:

I. Основно училиште „К. Пејчиновиќ“ — Скопје

1. Управител — — — — —	1
2. Пом. управител — — — — —	1

- II. Основно училиште „Бр. Миладинови“ — Скопје
1. Пом. управител — — — — — 1
- III. Основно училиште „Гоце Делчев“ — Г. Лисиче
1. Управител — — — — — 1
- IV. Основно училиште „Невена Георгиева — Дуња“ — Скопје
(Училиште во изградба во Нас. „11 октомври“)
1. Управител — — — — — 1
- V. Основно училиште „Сава Ковачевиќ“ — Скопје
(Училиште во изградба во Нас. „Лисиче“)
1. Управител — — — — — 1
- VI. Економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје
1. Пом. директор — — — — — 1
- VII. Угостителско училиште со практична обука — Скопје
1. Директор — — — — — 1
- VIII. Библиотека „Страшо Пинџур“ — Скопје
1. Управител — — — — — 1
- IX. Основно училиште „Маршал Тито“ — с. Нова Брезница
1. Управител — — — — — 1
2. Наставник по македонски и српско-хрватски јазик — — — — — 1
3. Наставник по биологија и хемија и ОТО — — — — — 1
4. Наставник по математика и физика — — — — — 1
5. Наставник по географија, историја и зап. на општ. — — — — — 1
6. Наставник по руски јазик — — — — — 1
7. Наставник за одделенска настава на македонски наставен јазик — — — — — 3
8. Наставник за одделенска настава на шиптарски наставен јазик во подрачната паралелка во с. Јаболци — — — — — 1
- X. Основно училиште „Кочо Рацин“ — с. Ракитинци
1. Наставник по математика — — — — — 1
2. Наставник по физика и математика — — — — — 1
3. Наставник по историја — — — — — 1
4. Наставник по биологија — — — — — 1
5. Наставник по руски јазик — — — — — 1
- XI. Наставници за одделенска настава
A) За настава на македонски наставен јазик
1. за село Држилово — — — — — 1
2. за село Елово — — — — — 1
3. за село Осинчани — амбулантно со с. Маркова Сушица — — — — — 1
B) За настава на шиптарски наставен јазик
4. за село Патишка Река — — — — — 2
5. за село Црни Врв — — — — — 1
6. за село Малчиште — — — — — 1
7. за село Света Петка — — — — — 2

УСЛОВИ:

За управители и пом. управители на основните училишта во градот: — Кандидатите да имаат завршено филозофски факултет, положен стручен испит и над 5 години практика во наста-

вата или завршена ПА односно ВПШ, положен стручен испит и над 8 години практика во наставата.

За управител во с. Нова Брезница — завршен филозофски факултет или педагошка академија односно ВПШ.

За пом. директор на Економското училиште „Борис Кидрич“ — завршен економски факултет, положен стручен испит и над 5 години практика во струката.

За директор на Угостителското училиште — завршена виша угостителска-туристичка школа или филозофски факултет, положен стручен испит и над 5 години практика во просветна струка.

За управител на Библиотеката „Страшо Пинџур“ — завршен филозофски факултет — југословенска книжевност, положен стручен испит и над 5 години практика како библиотекар или 7 години практика како професор по југословенска книжевност.

За наставници по предметна настава — завршена педагошка академија односно ВПШ или факултет, соодветна група.

За наставници за одделенска настава — завршена педагошка академија — одделенска настава или учителска школа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Плата по Правилникот за распределба на личен доход, а за селата обезбеден бесплатен стан и огрев или надоместок, според Уредбата за бесплатен стан и огрев.

Покрај редовните принадлежности на наставниот персонал на село му следува посебен додаток за работа под потешки услови и тоа:

- а) за наставниот персонал од точка IX под 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и точка XI под 1, 2, 3, 4, 5 и 6:
— со високо образование — — 15.000 динари
— со вишо образование — — 13.000 динари
— со средно образование — — 9.000 динари
б) за наставниот персонал од точка X под 1, 2, 3, 4 и 5:

- со високо образование — — 5.000 динари
— со вишо образование — — 4.000 динари
в) за наставниот персонал од точка XI под 7:
— со вишо образование — — 8.000 динари
— со средно образование — — 6.000 динари

Молбите-пријавите се поднесуваат до училишниот одбор на училиштето за кое конкурира. Кон молбата-пријавата кандидатите во работен однос треба да ги приложат следните документи:

- диплома за школска односно стручна спрема — заверен препис,
— уверение за движење во службата,
— препис од оценувачките листови за последните 2 години,
— кратка биографија.

Кандидатите кои за прв пат стапуваат во служба треба да ги приложат сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите-пријавите без потребната документација нема да бидат земени во разгледување.

За примените кандидати не се плаќаат патни и селидбени трошоци.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (733)

ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Психолог
2. Педагог
3. Социјален работник
4. Аналитичар
5. Правен референт
6. Инструктор за организација и практична обука

УСЛОВИ:

За работното место под број 1) да има завршено филозофски факултет (психолошка група),
За работното место под број 2) да има завршено филозофски факултет (педагошка група),
За работното место под број 3) да има завршено виша социјална школа,
За работното место под број 4) да има завршено економски факултет,
За работното место под број 5) да има завршено правен факултет,
За работното место под број 6) да има завршено средна стручна школа.

Кандидатите кон мсџбата да достават и лична биографија и документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето, а во колку местата не се пополнат тој останува отворен до нивното пополнување.

Конкурсот ќе го спроведе конкурсната комисија во Заводот за запослување на работниците за град Скопје. (737)

КОМИСИЈАТА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ИНТЕРНАТОТ ПРИ ЕЛЕКТРО-МАШИНСКО СООБРАЌАЈНИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за работното место:

ВОСПИТАЧ — — — — — 1

УСЛОВИ: Учител со положен стручен испит и над десет (10) години работен стаж.

Плата според правилникот за личен доход на Интернатот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

Молби се доставуваат до Комисијата за работни односи при Интернатот. (735)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

I

Во Секторот за Информативно-политички емисии

1. Повеќе новинари — приправници за радио програма

II

Во Бирото за следење, анализа и студија на радио и ТВ програма

2. Началник на бирото
3. Шеф на отсек за внатрешно следење на програмата
4. Шеф на отсек за документација
5. Документатор
6. Евидентичар

III

Во Секторот изведба

7. Повеќе спикери за радио и телевизија
8. Музички илустратор

IV

Во Секторот за музички емисии

9. Уредник за музичко-говорна редакција
10. Соработник за забавна музика во секторот за продукција

V

Во Дирекцијата за радио и ТВ техника

11. Инженер за ТВ студио
12. Инженер за видео техника
13. Повеќе техничари за слаба струја

VI

Во Секторот за комерцијално финансиски работи

14. Шеф на биро за економска анализа и контрола
15. Економист-аналитичар
16. Шеф на отсек за економска пропаганда
17. Самостсен референт по инвестиции

VII

Во Одделението за општи работи

18. Шеф на отсек за сообраќај
19. Референт за општествено управување

Услови:

За работното место под 1 најмалку средно образование

За работното место под 2 и 3 завршен правен или филозофски факултет, социјалот и новинарска практика над 5 години.

За работното место под 4 високо образование.

За работното место под 5 и 6 средно образование и познавање на дактилографија (под 6).

За работното место под 7 најмалку средно образование.

За работното место под 8 високо музичко образование.

За работното место под 9 музичка академија — музиколошки отсек и 5 години соодветен работен стаж.

За работното место под 10 музичка академија или средно музичко образование и 2—5 год. работен стаж.

За работното место под 11 и 12 завршен електротехнички факултет отсек слаба струја и 2 год. работен стаж.

За работното место под 13 завршено средно-техничко училиште — отсек слаба струја и 2 год. работен стаж.

За работното место под 14, 15 и 16 завршен економски факултет и 3—5 год. соодветен работен стаж.

За работното место под 17 градежен техничар со над 3 год. практика, или економски техникум со над 5 год. практика на работа по инвестиции.

За работното место под 18 виша школска спрема и 3—5 год. работен стаж, или висококвалификуван работник и над 5 год. соодветен работен стаж.

За работното место под 19 виша школска спрема и 3—5 години соодветен работен стаж.

За работното место под 7 плата по договор, а за останатите работни места според Правилникот за плати на РТС.

За работните места под 11, 12 и 13 станови ќе бидат обезбедени.

За сите работни места кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 31 од ЗЈС.

Молбите со приложените документи, предвидени во чл. 31 од ЗЈС, ќе се примаат во Одделението за општи работи. Молби со непотполни документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае месец дена по објавувањето. (736)

На основа чл. 37 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија при Управата на системот „Брегалница“ — Кочани

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните новоотворени работни места:

1. Градежен техничар за план, анализа и техничка документација — — — — — 1
2. Градежен техничар за надзор на работите на објектот „Десни магистрален канал“ — — — — — 1
3. Одговорен надзорен орган за сите работи на објектот брана „Калиманци“ — — — — — 1
4. Градежни инженери или техничари за сменски надзор над работите што ги изведува „Хидротехника“ — — — — — 2
5. Градежни или геолошки техничари за надзор на инекционите работи на објектот брана „Калиманци“ — — — — — 2
6. Геометар за геодетски надзор на објектот брана „Калиманци“ — — — — — 1

У С Л О В И:

Кандидатот под точка 1 треба да има завршено средно-техничко училиште — градежен смер и преку 5 години практика во структурата.

Кандидатот под точка 2 треба да има завршено средно-техничко училиште — градежен смер, преку 5 години практика во структурата и да има овластување или стручен испит.

Кандидатот под точка 3 треба да има завршено технички факултет — градежен смер, да има проведено најмалку 5 години стаж во структурата, со положен стручен испит или да е со овластување.

Кандидатите од точка 4 треба да имаат завршено технички факултет — градежен смер или средно-техничко училиште — градежен смер.

Кандидатите под точка 5 треба да имаат завршено средно-техничко училиште — градежен или геолошки смер.

Кандидатите под точка 6 треба да имаат завршено средно-техничко училиште — геодетски смер со преку 5 години практика во структурата.

За работните места под точките 3, 4, 5 и 6 обезбедени се станови како за самци така и за фамилијарни во населбата што е лоцирана покрај браната „Калиманци“.

За работните места под 1 и 2 стан не е обезбеден.

Платата на примените кандидати ќе им биде определена по Правилникот за плати на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во СРМ — Скопје.

Молбите таксирани со таксена марка од 50 динари со сите потребни документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Конкурсната комисија при Управата на системот „Брегалница“ — Кочани.

Конкурсот ќе биде отворен од денот на објавувањето до пополнување на работните места. (739)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА БОЛНИЦА — ОХРИД

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Еден лекар на специјализација по општа хирургија.

УСЛОВИ: Да има положен стручен испит, знаење на одреден странски јазик и работен стаж најмалку 3 години како лекар.

Настап на работа веднаш.

Личен доход по Правилникот за личен доход на Болницата.

Стан и патни и селидбени трошоци не се обезбедени.

Молбите со куса биографија да се достават до Конкурсната комисија.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

На основа член 244 и 245 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57) и член 39 од Законот за измени и дополнења од ЗЈС („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/62) и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58), Советот за просвета при Собранието на општината Чашка, околија Титоввелешка, на предлог на училишните одбори

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места на наставно-воспитниот персонал од подрачјето на општината Чашка за учебната 1964/65 година, и тоа:

1. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР ЈАНЕВ“ — ЧАШКА

— наставник по математика	— — — — 1
— наставник по запознавање на природата и биологија	— — — — 1
— наставник по физика и хемија	— — — — 1
— наставник по германски јазик	— — — — 1
— наставник по македонски јазик	— — — — 1
— наставник по српско хрватски јазик	— — — — 1
— наставник по ликовно и музичко воспитување	— — — — 1
— наставник по историја и географија	— — — — 1

2. ОСНОВНО ОСУМГОДИШНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА“ — ИЗВОР

— наставник по математика	— — — — 1
— наставник по биологија	— — — — 1
— наставник по историја и географија	— — — — 1

У С Л О В И

За наставниците во основните осумгодишни училишта да имаат завршено ВПШ од соодветна група.

Кандидатите на осумгодишните училишта да поднесат пријава со таксена марка до училишните одбори на соодветните училишта каде ќе конкурираат.

Кон пријавата треба да се приложи:

1. За кандидатите што се во работен однос:
 - препис од дипломата за образованието и стручниот испит,
 - препис од последното оценето решение за звањето и полагајната плата.
 - препис од последните оценувачки листови за двете учебни години.

2. За кандидатите што прв пат стапуваат во служба потребни се сите документи согласно чл. 31 од ЗЈС.

Рок за пријавување на кандидатите е најдоцна до 20 јуни 1964 година. (757)

На основа чл. 37 од Законот за јавните службеници, Заводот за запослување на работници — Битола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. психолог
2. педагог

У С Л О В И:

За работното место под 1 да има завршено филозовски факултет психолошка група и

За работното место под 2 филозофски факултет педагошка група.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

Плата според Законот за јавните службеници, полагајна плата според Одлуката за полагајните плати на службениците на Заводот и посебен додаток во износ од 6.000 динари.

Кандидатите, покрај молбите таксирани со 50 дин. таксени марки, да достават и документи пред-

видени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, документи за работен стаж и диплома за завршен факултет.

Молбите се поднесуваат во Заводот за запослување на работници — Битола. (740)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на стручно-соработнички места во судовите и тоа:

1. во окружните судови во Штип и Титов Велес по 1 судиски приправник;
2. во Окружниот стопански суд во Скопје — 2 судиски приправника;
3. во Општинските судови во Штип и Титов Велес по 1 судиски приправник;
4. во Општинскиот суд во Кавадарци — 2 судиски приправника.

У с л о в и:

Кандидатите за судиски приправници во окружните и општинските судови треба да имаат завршен правен факултет.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата и одделен додаток по Одлуката на Извршниот совет на СРМ, односно одлуките на собранијата на околиите.

Молбите се испраќаат по пошта.

Кон молбата се приложуваат: уверение за завршен правен факултет, документи по член 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија. Кандидатите што се во работен однос согласност на старецината за назначување за премин на служба во суд, а за стипендистите потврда дека се ослободени од обврската спрема давателот на стипендијата.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку во овој рок не се јават кандидати за сите упразнети места конкурсот се продолжува до нивното пополнување. (756)

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за преизбор односно избор за звањето асистент или виши стручен соработник по семеконтрола

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени со Законот за организација на научната работа („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 34/57).

Пријавите се поднесуваат до Управата на Земјоделскиот испитателен институт.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (816)

На основа член 244 точка 1 и 2, член 245 од Законот за јавните службеници, како и Правилникот за спроведување конкурсите за пополнување на

наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, Советот за просвета на Собранието на општината Гевгелија, по предлог на школските одбори го распишува следниот

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата на територијата на Општината Гевгелија за учебната 1964/65 година, и тоа:

I. Економско училиште и Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија

- 1) Професори или наставници по физика — 2
- 2) „ „ „ по математика — 4
- 3) Професори по француски јазик — 1
- 4) Наставници по физичко воспитување — 1
- 5) Професори по технологија во стокотознание — 1
- 6) Професори по македонски јазик — 1
- 7) Резервен офицер за предвојничка обука — 1
- 8) Наставник по ОТО — — — — — 1
- 9) Професори по латински јазик — — — 1
- 10) Дипломиран економист по стопанска со
финансова математика, статистика и фи-
нансии — — — — — 1
- 11) Дипломиран економист по книговодство — 1
- 12) Професор по логика и психологија, фи-
лозофија и социологија со основи на по-
литичка економија — — — — — 1

УСЛОВИ:

За професорите завршен факултет со соодветна група, за наставниците завршена ВППШ во соодветна група.

За местото под бр. 12 завршен филозовски факултет група филозофија.

II. Основно училиште „Крете Мисирков“ — Гевгелија

- 1) Одделенски учител — — — — — 1
- 2) Наставници по македонски и српски јазик — 2
- 3) Наставник по математика и физика — — — 1
- 4) Наставник по англиски јазик — — — 1
- 5) Наставник по физичко воспитување — — — 1
- 6) Учител за одделенска настава по подрач-
ните паралелки во селата Моин и Гор-
ничет — — — — — 2

III. Основно училиште „Владо Кантарџев“ — Гевгелија

- 1) Управител на училиштето
- 2) Пом. управител на училиштето
- 3) Наставник по англиски јазик — — — 1
- 4) Наставник по математика — — — 1
- 5) Наставник по историја — — — 1
- 6) Учители за основна настава — — — 3

IV. Основно училиште „Ристо Шуклев“ — с. Негорци

- 1) Управник на училиштето
- 2) Наставници по математика и физика — 1
- 3) Наставници по македонски и српски јазик — 1
- 4) Наставници по историја и географија — 1

- 5) Наставници по биологија и хемија — — 1
- 6) Наставници или стручни учители по ОТО — 1
- 7) Учители за одделенска настава во подрач-
ните паралелки во селата Прдејци, Кова-
нец и Серменин — — — — — 3
- 8) Учител за одделенска настава во с. Не-
горци — — — — — 1

V. Основно училиште „Климен Охридски“ — с. Миравци

- 1) Наставници по македонски јазик — — 1
- 2) „ „ по историја и географија — 1
- 3) „ „ по математика и физика — 1
- 4) „ „ по хемија и биологија — — 1
- 5) Учители за одделенска настава во по-
драчните паралелки во селата Петрово и
Габрово — — — — — 2

УСЛОВИ:

За работно место под II-1 и 6; III-6; IV-7; V-5 завршена учителска школа, положен државен испит како и обврска дека на работното место ќе останат најмалку 4 учебни години. Исто важи и за наставниот кадар.

За работните места под II—2, 3, 4, 5; III-3, 4 и 5; IV-2, 3, 4, 5 и 6; V-1, 2, 3, 4, завршена ВППШ во соодветна група.

За работно место под III-1, завршен филозовски факултет со најмалку 8 години служба од кои 3 на раководно место или завршена ВППШ со најмалку 10 години служба од кои 5 на раководно место и положен стручен испит. Под III-2 завршен ВППШ со најмалку 5 години служба од кои 2 на раководно место или завршена учителска школа со најмалку 10 години служба од кои 5 на раководно место и положен државен испит.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидатите треба да поднесат таксирани молби до училишните одбори на соодветните училишта каде што ќе конкурираат.

Кон молбата да се приложат и тоа:

а) Кандидати што се во работен однос:

— препис од дипломата за образование и стручен испит;

— последните оценети решенија за звањето и полагајната плата, или решението за примањата по правилникот од установата каде бил во работен однос;

— оценувачки листови за последните 2 учебни години.

б) Кандидатите што прв пат стапуваат во работен однос:

— сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата по Одлуката за полагајните плати. За наставниците и професорите по математика и физика во Гимназијата и Економското училиште полагајната плата се зголемува над износот предвиден во одлуката.

Рок за пријавување на конкурсот е 15 јуни 1964 год.

(815)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ДОГРАДБА И ИСКОРИСТУВАЊЕ НА МЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „ЛИПКОВО“ ОД ГРАД КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР на претпријатието.

Услови: Висока стручна спрема земјоделско-шумарски или економски факултет со работен стаж над 10 години на раководни работни места.

Личен доход по Правилникот за распределба на личен доход во претпријатието.

Заинтересираните молбите со потребните документи да ги достават до Претпријатието за доградба и искористување на мелиоративниот систем „Липково“ од град Куманово.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (832)

На основа член 244 и 245 точка 1 од Законот за јавните службеници и Правилникот за спроведување конкурсите за наставнички и воспитни места и на основа одлуките на школските одбори, Советот за просвета на Собранието на општината Валаново распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите наставнички и воспитни места за учебната 1964/65 година, и тоа:

1. Земјоделско училиште „Каме Полизов“ во Валаново

1) Агрономи инженери лозарски смер — — — 2

2. Основно училиште „Јосип Броз Тито“ во Валаново

1) Управител на училиштето — — — — 1

2) Наставник за француски и македонски јазик — — — — — 1

3) Наставник за српско-хрватски јазик — — — 1

4) Наставник за математика и физика — — — 1

5) Наставник за ликовно воспитување — — — 1

6) Наставник за биологија, хемија и занознавање на природата — — — — — 2

7) Основен учител во Основното училиште „Гоце Делчев“ во село Пирава — — — — — 1

8) Учител во забавиште — — — — — 1

3. Основно училиште „Страшо Пинџур“ во село Јесифово

1) Наставник по македонски и француски јазик — — — — — 1

2) Наставник по математика и физика — — — 1

3) Наставник по историја и географија — — — 1

4) Наставник по биологија и хемија — — — 1

5) Наставник по ликовно и политехника — — — 1

6) Наставник по музичко воспитување — — — 1

7) Стручен учител по физичко воспитување — — — 1

4. Основно училиште „Јосиф Савдански“ — с. Грчиште — учител за работа за комбинирана паралелка од 4 одделенија — — — — — 1

5. Основно училиште „Моша Пијаде“ — с. Дедели — учител за работа со комбинирана паралелка со 4 одделенија — — — — — 1

6. Основно училиште „Ферит Бајрам“ — с. Бајрамбос — учител за работа со комбинирана паралелка од 4 одделенија — — — — — 1

УСЛОВИ: За управител во основното училиште „Јосип Броз Тито“ во Валаново треба да има завршено филозофски факултет по можност педагошка група.

За наставниците да имаат завршено педагошка академија а учителите учителска школа.

НАПОМЕНА: За с. Бајрамбос се дава посебен додаток од 2.000 до 5.000 дин.

Конкурсот трае до 1. VII. 1964 година. (831)

На основа чл. 7 од Уредбата за работните односи и за наградувањето на уметничкиот персонал, Конкурсната комисија при Народниот театар во Битола

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) Артисти на драма — — — — — 3

2) Артистички на драма — — — — — 1

УСЛОВИ:

1. Приемот се врши по пат на аудиција на која кандидатите треба да настапат со:

а) монолог од драма или комедија;

б) една рецитација;

в) читање на непознат текст;

г) импровизација на тема;

2. Кандидатот да има завршено:

— театарска академија — отсек глума;

— средна театарска школа и 1 година артистичка практика;

— средно образование со 3 години артистичка практика;

— непотполно средно образование со над 5 години артистичка практика.

За аудиција по потреба кандидатите ќе бидат накнадно известени.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

За поблиски информации заинтересираните да се обратат до Народниот театар — Битола писмено или на телефон бр. 21-209. (827)

Училишниот одбор на Основното училиште „Наум Наумовски — Борче“ — Маџари

распишува

К О Н К У Р С

за наставен кадар за учебната 1964/65 година за следните работни места:

1. Наставници по математика — — — — — 2

2. Наставник по физика — — — — — 1

Кандидатите што ќе конкурираат треба да имаат завршено педагошка академија или филозофски факултет — соодветна група.

Молбите со потребните документи се доставуваат до управата на училиштето.

Конкурсот е отворен до 25 јуни 1964 година.

Во издание на „Службен весник на СРМ“
излезе од печат

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

со обрасци

Во брошурата се отпечатени:

— Експозето на Трајче Грујоски, сојузен секретар за законодавство и организација,

— Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

— Уредбата за спроведување на изборите за работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

— Упатството за обрасците за вршење одделни дејства при изборот на работнички совети и други органи на управување во работните организации.

Се известуваат работните организации благовремено да ги достават своите порачки, бидејќи брошурата е отпечатена во ограничен број примероци.

Цена 300 динари.

Порачки прима „Службен весник на СРМ“ — Скопје, поштенски фах 51. Жиро сметка број 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРИ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ПРОБИШТИП

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите места за наставен кадар за учебната 1964/65 година и тоа:

1. Професор или наставник по руски јазик — 1
2. Професор по историја, општествено и државно уредување и економика на СФРЈ — — 1
3. Професор или наставник по математика — 1
4. Машински инженер или наставник со ВСПШ за група машински предмети — — — 1
5. Инженери геолози или со природно-математички факултет — — — — — 2
6. Рударски инженери — — — — — 2

У С Л О В И: Кандидатите треба да имаат завршено соодветен факултет, или виша школа. Предимство имаат кандидатите со повеќе години служба и положен стручен испит.

Молбите се примаат до 10 јуни оваа година.

ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ ПРИ НАРОДНИОТ ТЕАТАР — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

О П Е Р А

- СОЛИСТИ: 1 лирски тенор
1 драмски тенор
1 баритон

ХОР: 2 тенора

ОРКЕСТАР: 1 виолинист

- 1 виолист
1 прв фаготист
1 хорнист
1 харфист

БАЛЕТ: 2 солисти машки

- 4 членки на ансамбл
2 играчи членови на ансамбл

Д Р А М А

6 артисти-артистки

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Ј А

1 начелник на материјално-финансов сектор

1 дактилограф I-а или I-б класа

За начелник на материјално-финансов сектор се бара завршен економски факултет или економски техникум со подолга практика во финансиска служба.

Платата по Законот за јавните службеници, уметнички додаток по договор, а за административниот персонал положна плата по Одлуката за рамките на положните плати на установите од областа на културата.

Молбите се доставуваат до Народниот театар — Скопје.

Конкурсот трае еден месец од објавувањето.
(829)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 113. XXI конкурс за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти — — — — — | 377 |
| 114. Извештај на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 378 |
| Исправка на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за индустрија и рударство од средствата предвидени во член 10 и 11 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката — — — — — | 378 |